

Предмет	Медицинска психологија
Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломирана мед.сестра/техничар
Код	СМС/Т-123
Студиска година	Прва
Семестар	Втор
Вкупно часови	50
Кредити	2
Вид на предмет	Задолжителен
Предуслови	Нема
Изведува	Катедра по психијатрија со медицинска психологија
Одговорен наставник	Проф. д-р Марија Ралева
Адреса:	Клиника за психијатрија, Водњанска 17, Скопје Тел. +389 2 3112 579 e-mail:mrалева@medf.ukim.edu.mk
Клучни зборови	Студии за медицински сестри и техничари, општествени предмети, психологија
Учебни цели	Да ги запознае студентите со основите на медицинската психологија: поимите, психичките процеси, развојот на личноста и нејзините реакции на болест Да овозможи кај студентите развивање комуникациски вештини и воспоставување контакт со болен и примена на овие вештини Осознавање на карактеристиките на врските на релација медицинска сестра/техничар-пациент.
Кратка содржина	Теоретска настава: 1. Медицинска психологија и психопатологија 2. Психички процеси 3. Развој и структура на личноста 4. Психологија на одредена возраст (дете, возрасни) 5. Психологија на соматски болен психолошки профили 6. Стрес и механизми на одбрана 7. Анксиозност 8. Принципи на комуникација на релација медицинска сестра/техничар- пациент Семинар: 1. Реакции на болен на болест 2. Однос медицинска сестра/техничар-пациент 3. Комуникација и комуникациски вештини 4. Начини на решавање на конфликтни ситуации
Организација	Теоретска настава: 20 часа Семинари: 30 часа
Методи на учење	Предавања, семинари-проблем фокусирана дискусија
Предвидени учебни резултати	Знаење и разбирање: Студентот ќе се стекне со основни знаења за психологијата на соматски болен, методите на одбрана, карактеристиките на врските на релација медицинска сестра/техничар-пациент, како и принципите на нивна заемна комуникација. Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен за употреба на вештини на комуникација со пациентот со развој на позитивен став и чувствителност кон неговите проблеми. Ќе се стекне со способност за разрешување на конфликтни ситуации.

<p>Специфични препораки за наставата</p>	<p>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.</p> <p>Бодирање на активностите на студентот:</p> <table border="1" data-bbox="435 383 1394 562"> <thead> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава *</td> <td>5-10</td> </tr> <tr> <td>Семинари **</td> <td>20-40</td> </tr> <tr> <td>Континуирана проверка</td> <td>35-50</td> </tr> <tr> <td>Вкупно:</td> <td>60-100</td> </tr> </tbody> </table> <p>* присуство на теоретска настава: 51% - 60% - 5 бода; 61% - 70% - 6 бода; 71% - 80% - 7 бода; 81% - 90% - 8 бода; 91% -100% - 10 бода.</p> <p>** присуство на семинарите: 51% - 60% - 1 бод; 61% - 70% - 2 бода; 71% - 80% - 3 бода; 81% - 90% - 4 бода; 91% -100% - 5 бода.</p> <p>** активност на семинарите: 19-35 бода</p>	Вид на активност	Бодови	Теоретска настава *	5-10	Семинари **	20-40	Континуирана проверка	35-50	Вкупно:	60-100
Вид на активност	Бодови										
Теоретска настава *	5-10										
Семинари **	20-40										
Континуирана проверка	35-50										
Вкупно:	60-100										
<p>Проверка на знаења</p>	<p>Условувачки критериуми: Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската настава и семинарите за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната проверка, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.</p> <p>Комплетен завршен испит: Испитот е писмен. Се состои од континуираната проверка на којашто студентот не освоил бодови</p>										
<p>Учебни помагала</p>	<p>Основни: Авторизирани предавања од Катедрата</p>										